

20090611043

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 45 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊЕТО НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ЗАВРШНИТЕ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИКОТ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/08) во членот 3 по зборот „потреби“ се додаваат зборовите: „вклучени во редовното образование“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Распоредот за денови и наставни предмети за кои се врши екстерно проверување се утврдува од страна на министерот за образование и наука, по предлог на Бирото за развој на образованието и центарот за стручно образование и обука, а врз основа на наставниот план и програми и јазикот на кој се изведува наставата.

Определувањето на паралелките во кои се врши екстерно проверување според распоредот од став 1 на овој член, се врши од страна на училишната комисија за подготовка за спроведување на екстерното проверување.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Во спроведувањето на екстерното проверување учествуваат и училишни комисији, тестатори, државни просветни инспектори, како и овластени лица за надзор над текот на екстерното проверување.“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Екстерното проверување се врши од 1-ви до 10-ти јуни во тековната учебна година.

За учениците од завршните години на средното образование екстерното проверување се врши од 10-ти мај до 20-ти мај во тековната учебна година.“

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

“Екстерното проверување за ист наставен предмет по години на образование за сите ученици се реализира во ист датум и во исто време.“

Член 6

Во член 12 ставот 2 се менува и гласи:

„За учениците од став 1 на овој член може да се спроведе екстерно проверување во дополнителен рок определен од страна на министерот за образование и наука.“

Член 7

Во членот 16 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 по сврзникот „со“ се додаваат зборовите: „Министерството за информатичко општество и “.

Член 8

Во членот 17 по зборот “комисија“ се додаваат зборовите: „во соработка со Министерството за информатичко општество.“

Член 9

Во членот 18 во ставот 6 зборовите: „кои се предвидени со наставната програма за соодветниот предмет“ се заменуваат со зборовите: „предвидени во распоредот од член 5 на овој правилник.“

Член 10

Во член 19 во став 4 зборовите: „но не повеќе од пет минути“ се заменуваат со зборовите: „по одобрување на тестаторот, но не повеќе од двапати.“

Во ставот 6 зборот „Проверување“ се заменува со зборовите: “Екстерното проверување“.

Член 11

Во член 20 во ставот 4 по зборот „предмет“ се додаваат зборовите: „во согласност со нормативот за наставен кадар“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Комисијата ќе ја спроведува постапката на проверување на стекнатите знаења и вештини на учениците според спецификите на образовните профили од соодветните струки.“

Член 12

Во член 22 во ставот 2 по зборовите: „на училиштето“ се додаваат зборовите: „од редот на наставниците“.

Член 13

Во членот 23 се додава нова алинеја 1 која гласи:

„- го определува наставниот предмет по кој ќе биде тестирана секоја паралелка согласно распоредот од член 5 став 1 од овој правилник;“

Алинеја 3 која станува алинеја 4 се менува и гласи:

„- определува тестатори и ги распоредува по паралелки;“.

Член 14

Во членот 28 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Завршните оценки од екстерното проверување за учениците од завршните година на средното образование се објавуваат најдоцна до 1 јуни во тековната учебна година на огласната табла во училиштето.“

Член 15

Одредбата од член 4 став 2 на овој правилник ќе отпочне со примена од учебната 2009/2010 година.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3034/2
5 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.